



АД Галеб, Охрид

Посебни финансиски извештаи за
годината што завршува на 31
декември 2024 година и

**Извештај на независните
ревизори**

Содржина	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ПОСЕБНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Посебен извештај за финансиска состојба	6
- Посебен извештај за сеопфатна добивка	7
- Посебен извештај за промените во капиталот	8
- Посебен извештај за паричните текови	9
- Белешки кон посебните финансиски извештаи	10
- Прилози	

До:
Раководството и Акционерите на
АД ГАЛЕБ, Охрид

Извештај на независните ревизори

Извештај за посебните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните посебни финансиски извештаи на АД ГАЛЕБ, Охрид (во понатамошниот текст „Друштвото“), составени од посебниот извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2024 година и посебниот извештај за сеопфатната добивка, посебниот извештај за промените во капиталот и посебниот извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на Раководството за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективностa на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на посебните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Мислење

Наше мислење е дека, придружните посебни финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД ГАЛЕБ Скопје на ден 31 декември 2024 година, како и резултатот од неговото работење и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на посебен годишен извештај за работењето на Друштвото за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на посебниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во посебната годишна сметка и посебните ревидирани финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во посебниот годишен извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024.

А&БА Груп дооел, Скопје

Овластен ревизор



Дарко Калин

Управител

Дарко Калин

24 Април 2025 година

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

АД ГАЛЕБ, Охрид

	Белешка	2024	2023
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	6	119.605	107.204
Нематеријални средства	7	4.982	5.535
Вложувања во подружници и придружни друштва	8	541	3.294
		125.128	116.033
Тековни средства			
Залихи	9	7.525	8.124
Побарувања од купувачи и останати побарувања	10	59.929	31.362
Побарување за данок на добивка	11	2.165	582
Парични средства и еквиваленти	12	17.633	20.328
		87.252	60.396
Вкупно средства		212.380	176.429
Капитал и обврски			
Капитал			
Оснивачки капитал	13	122.848	122.848
Резерви		-	-
Акумулирани добивки		29.642	(4.483)
		152.490	118.365
Обврски			
Нетековни обврски			
Долгорочни финансиски обврски	14	13.333	18.354
		13.333	18.354
Тековни обврски			
Краткорочни финансиски обврски	15	26.998	19.885
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	16	15.647	17.288
Обврска за данок на добивка	17	3.912	2.537
		46.557	39.710
Вкупно капитал и обврски		212.380	176.429

Белешките претставуваат составен дел на посебните финансиски извештаи

Овие посебни финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Друштвото на ден 15 март 2025 година и потпишани во негово име од:

Димитар Василески
 Генерален директор



ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

	Белешка	2024	2023
Приходи од продажба	18	238.475	199.879
Останати оперативни приходи	19	3.216	1.478
Материјални трошоци	20	(66.784)	(59.124)
Трошоци за вработени	22	(64.614)	(53.464)
Депрецијација и амортизација	6	(13.053)	(11.849)
Останати деловни трошоци	23	(54.779)	(46.780)
Добивка од оперативно работење		42.461	30.140
Финансиски приходи	24	9	13
Финансиски расходи	25	(4.432)	(2.042)
Добивка пред оданочување		38.038	28.111
Данок на добивка	26	(3.912)	(2.537)
Нето добивка за годината		34.126	25.574
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		34.126	25.574
ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА			
Основна и разводнета		0,85	0,63

Белешките претставуваат составен дел на посебните финансиски извештаи

ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

	Основачки капитал	Резерви	Нераспред. добивка	Вкупно
На 01 јануари 2023 година	122.848	-	(29.225)	93.623
<i>Трансакции со сопствениците</i>				
Распоред на акумулирани добивки	-	-	-	-
Објавени и исплатени дивиденди	-	-	-	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	<i>122.848</i>	<i>-</i>	<i>(29.225)</i>	<i>93.623</i>
Добивка за годината	-	-	25.574	25.574
Сметководствена корекција	-	-	(833)	(833)
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	24.741	24.741
На 31 декември 2023 година	122.848	-	(4.484)	118.364
На 01 јануари 2024 година	122.848	-	(4.484)	118.364
<i>Трансакции со сопствениците</i>				
Распоред на акумулирани добивки	-	-	-	-
Објавени и исплатени дивиденди	-	-	-	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	<i>122.848</i>	<i>-</i>	<i>(4.484)</i>	<i>118.364</i>
Добивка за годината	-	-	34.126	34.126
Сметководствена корекција	-	-	-	-
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	34.126	34.126
На 31 декември 2024 година	122.848	-	29.642	152.490

Белешките претставуваат составен дел на посебните финансиски извештаи

ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

Извештај за паричниот тек	2024	2023
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		
<i>Прилагодувања за:</i>		
Добивка/(загуба) пред оданочување	38.038	28.111
Амортизација на материјални средства	12.500	11.849
Амортизација на нематеријални средства	553	-
Неотпишана вредност на отуѓени основни средства	-	169
Приходи од продажба на основни средства	(486)	(130)
Кусоци по попис	997	1.158
Вишоци по попис	(14)	(25)
Отпис на обврски и добиени одобренија	(247)	(16)
Сметководствена корекција	(1)	(833)
Државни поддршки	(1.470)	(20)
Исправка на вредност на купувачи	253	26
Трошок за камати	1.586	1.983
Негативни курсни разлики	94	59
Позитивни курсни разлики	(9)	(13)
Зголемување (намалување) на тековните средства		
Залихи	(384)	1.031
Побарувања од купувачи	(28.905)	(7.403)
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	953	-
Зголемување (намалување) на тековните обврски		
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	(1.394)	(4.202)
Обврски за данок од добивка	(2.537)	-
Нето паричен тек од работењето	19.527	31.744
Платени камати	(1.586)	(1.983)
Платен данок на добивка	(2.536)	-
Нето готовина од деловни активности	15.405	29.761
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавка (продажба) на недвижности, постројки и опрема	(24.415)	(15.085)
Набавка (продажба) на нематеријални средства	-	(5.535)
Вложувања во подружници и придружни друштва	2.753	-
Нето готовина од инвестициони активности	(21.662)	(20.620)
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Државни поддршки	1.470	20
Краткорочни финансиски обврски	7.113	673
Долгорочни финансиски обврски	(5.021)	(2.169)
Акционерски капитал и задржана добивка	-	-
Нето готовина од финансиски активности	3.562	(1.476)
Нето пораст (намалување) на готовина	(2.695)	7.665
Готовина на почетокот на годината	20.328	12.663
Готовина на крајот на годината	17.633	20.328

Белешките претставуваат составен дел на посебните финансиски извештаи